

РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ТРАНСПОРТ НА ОПАСЕН ОТПАД

Евидентен број	Број и датум на дозволата	Податоци за правно или физичко лице кое поседува дозвола (ЕМБС, даночен број, седиште и адреса)	Откажана (одземена) дозвола број и датум на издавање/датум на влегување во сила)	забелешки
1	2	3	4	5
1.	1, 11-2864/3 од 13.06.2011 важи до 13.06.2016	ЈП ДРИСЛА Ул.Булевар Илинден бб, скопје М.б. 6533191 Д.б. 4080009506800		Транспот на медицински отпад
2.	8, 11-2885/1 од 08.04.2013 важи до 08.04.2018	ДСОТОУ ПОЛИЕКО БАЛКАНС ДООЕл Ул.Маршал Тито бр.53-1, опш.Центар М.б 6391850 Д.б. 4030008040258		Транспорт на опасен отпад
3.	2, 11-10597/3 од 20.12.2011 важи до 20.11.2016	ФПМИМ МИНОЛ ДООЕЛ Штип Ул.М-6 м.в. 8-ми км бб Штип М.б 4329716 Д.б 4029992100373		Транспорт на опасен отпад otpadno maslo

4.	3, 11-420/3 од 23.01.2012 важи до 23.01.2017	ЕКО КЛУБ Битола Ул.Петра Петровиќ Његош бр.131,Битола М.б. 4171543		Транспорт на опасен отпад, медицински отпад
-----------	--	---	--	---

		Д.б. 4002990100656	
5.	7, 11-1702/1 од 27.02.2013 важи до 27.02.2018	ДТУ АУТО ХАУС ЗАКОВСКИ Ул.1 бр.26, Ново Село М.б 6535801 Д.б 4044009501764	Транспорт на опасен отпад
6.	5, 11-5971/1 од 26.06.2012 важи до 27.02.2017	СИТИ ЛОГИСТИК Ул.Таки Даскалот бр.4а, опш.Кисела Вода, Скопје М.б 6753744 Д.б 4058012511739	Транспорт на опасен отпад, медицински отпад
7.	6, 11-816/1 06.02.2013 важи до 06.02.2018	ДТПУ МИНЕРАЛ ГРУП ДОО Ул.Димитар Цветинов бр.50 Опш.Струмица М.б 6796494 Д.б 4027012516568	Транспорт на опасен отпад
8.	21, пр1-23/251 од 27/03/2017 важи до 27/03/2027	ЕКО ТИМ-Скопје Ул. Перо Наков бб, Опш.Гази баба М.б 6371698 Д.б 4030008034550	Транспорт на опасен отпад
9.	9, 11-8634/1 од 26.09.2013 важи до 25.09.2018	ДПТУ ЕКО МЕДИКАЛ ДООЕЛ Ул.Слободан митров-данко бр.37, Гевгелија М.б 6897061 Д.б 4006013509339	Транспорт на опасен отпад, медицински отпад
10.	10, 11-401/3 од 10.12.2013 важи до 09.12.2018	ДУТ ЕЗО ТЕХ ДООЕЛ Ул.Булевар Видое Смилевски Бато бр.25/5-9, Скопје М.б 6498540 Д.б 4032009502614	Транспорт на опасен отпад
11.	11, 11-612/3 од 12.02.2014 важи до 11.02.2019	ДПИМТ ИЗОЛМОНТ ДООЕЛ Ул.Булевар Партизански Одреди бр.47/3-4, Опш.Центар М.б 4026195 Д.б 4030002461910	Транспорт на опасен отпад
12.	13 11-5118/5 од 23.06.2014 важи до 23.06.2019	ДПТУ ЛЕ МАН Марјанчо Дамески Експорт-импорт Ул.Божидар Рајковик бр.33 Опш.аеродром , Скопје М.б 4467612 Д.б 4030992100908	Транспорт на комунален и други видови на опасен отпад

13.	13 11-2554/5 од 27,03,2014 важи до 26,03,2019	ДПТУ ЕКОНОВА ОИЛ ДОО Ул.1638 бр.44 опш.Газибаба М.б 6810560 Д.б 4043012511758		Транспорт на опасен отпад
14.	12 11-2347/6 од 27.03.2014 важи до 26.03.2019	ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО Ул.Борис Кидрич бр.11, опш.Куманово М.б 6013368 Д.б 4017005154434		Транспорт на опасен отпад, медицински отпад
15.	6, 11-816/3 од 06/02/2013 важи до 06/02/2018	ДТПУ МИНРЕЛАЛ-ГРУП Ул.Димитар Цветинов бр.50 Струмица М.б 6796494 Д.б 4027012516586		Транспорт на опасен отпа, масти имасла
16.	16, 12-161/15 од 17/03/2015 важи до 17/ 03/2020	МАКОИМПЕКС БГ ДООЕЛ Ул.Горно Лисиче бр.20, Скопјем.б 5760801 Д.б 403000347887		Отфрлени неоргански хемикалии што се состојат од опасни супстанции или се загадени со нив; Отфрлени органски хемикалии што се состојат од опасни супстанции или се загадени со нив
17.	17, 12уп1-55 од 15/05/2015 важи до 15/05/2025	КРИП ТРАНС ДООЕЛ Ул. Качанички пат бб, Опш. Бутел М.б 6742327 Д.б 4038011505173		Отфрлени неоргански хемикалии што се состојат од опасни супстанции или се загадени со нив; Отфрлени органски хемикалии што се состојат од опасни супстанции или се загадени со нив
18.	15, 11-9428/6 од 18/11/2014 важи до 18/11/2019	ДПТУ ИНТЕР МЕДИА ДООЕЛ Ул.Невена стојкова бр. 17 Опш.Струмица М.б 5994802 Д.б 4027005144841		Отпадни масла; отпадн аелектрична опрема, отпад од транспортни цистерни, складишни резервоари и од миење буриња;
19.	10, 11-10962/4 од 10/12/2013 важи до 09/12/2018	ДУТ ЕЗО ТЕХ ДООЕЛ Ул.Булевар Видое Смилевски Бато бр.25/5-9 Опш.Аеродром, Скопје М.б 6498540 Д.б 4032009502614		Отпад што се создава при истражување, ископување и физчка и хемиска обработка на минерални суровини, отпад од рафинирање на нфта, пиролиза на јаглен, отпад од неоргански хемиски

				<p>процеи, отпад од ПФПТУ на превлеки, отпад о фотографска дејност, отпад од термички процеси, отпад од хемиски обработка на површините и повлекување н аметали и други материјали, хидрометалургија н аобоени метали, отпад од обликување и физлка и механилка обработка на површините на метали и пластика, отпадни хидраулични масла, отпадни масла за подмачкување, отпадни масла за пренос на топлина, бродски масла, отпад од одвојувачи масло/вода, отпад од течни горива, отпадни органски растворуваќи, раздлсадни средста и реактивни горива</p>
20.	<p>21, уп-23-251/2017 27/03/2017 важи до 27/03/2027</p>	<p>Друштво за заштита на животната средина ЕКО-TEAM Ул. Перо Наков бб, Скопје М.б 6371698 Д.б 4030008034550</p>		<p>Отпад што се создава при истражување, ископување и физчка и хемиска обработка на минерални суровини, отпад од рафинирање на нфта, пиролиза на јаглен, отпад од неоргански хемиски процеси, отпад од ПФПТУ на превлеки, отпад о фотографска дејност, отпад од термички процеси, отпад од хемиски обработка на површините и повлекување н аметали и други материјали, хидрометалургија н аобоени метали, отпад од обликување и физлка и механилка обработка на</p>

				<p>површините на метали и пластика, отпадни хидраулични масла, отпадни масла за подмачкување, отпадни масла за пренос на топлина, бродски масла, отпад од одвојувачи масло/вода, отпад од течни горива, отпадни органски растворуваќи, раздлсадни средства и реактивни горива, отпад од пакување, абсорбенти, крпи за бришење, материјали од филтри и заштитна облека што не е пониоку специјлаизирана, филтри за масло, флуиди за системи за кочење, антифриз што содржи опасни супстанции, шут од градење и рушење (вклучувајќи ископана почва од загадени подрачја), отпад што се создава при заштита на здравјето на лушето и животните и/или сродни истаржувањеа (освен отпад од кујните и рестораните кој не произлегува од непосредната здравствена заштита), отпад од постројките за постапување со отпад , постројки за обработка на отпадна вода надвор од местото на создавање и за подготовка на вода за пиење и вода за индустриска употреба), комунален отпад (отпад од домаќинств и сличен</p>
--	--	--	--	---

				отпад од комерцијална , индустриска и административна дејност)вклучувајќи ги ифраквиите селектиран отпад)
21.	23, уп1-23-541/2017 18/05/2017 важи до 18/05/2027	Друштво за трговија и услуги ЕКО ТЕ РЕЦИКЛЕ ДООЕЛ Ул. Браќа Миладиновци бр. 1А мв деребој Тетово Мб 7136803 Дб 4028016529504		
22.	24, уп1-23-1365/2017 од 01/12/2017 важи до 01/12/2027	ИВАЛ ТРЕЈД ДОО Ул. Железничка бр. 28, Штип Мб 4777921 Д.б 4029994103680		Оловни акумулатори, никел-кадмиумски батерии, батерии што содржат жива, алкални батерии, други батерии и акумулатори, трансформатори и кондензатори што содржат ПХБ, компоненти извадени од отфрлена опрема поинакви од оние во 16 02 15